

ДОГОВОР

За собирање и депонирање на комунален отпад

Склучен на ден _____ помеѓу:

1. **ЈПКД „Облешево“ – Чешиново-Облешево** како давател на комунална услуга, застапувано од Директорот Александар Ѓоргиев од една страна, и
2. _____, со место на живеење / седиште во _____, како корисник на комуналната услуга од друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ:

Член 1

Предмет на договорот е извршување на услугата собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад од физички и правни лица, од објектот на живеење/користење на корисникот во с. _____, општина Чешиново-Облешево.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРЕНИТЕ СТРАНИ

Член 2

Давателот на услугата ЈПКД „Облешево“ – Чешиново-Облешево се обврзува:

- Да го собира, изнесува и депонира сметот од субјектот со кој го има склучено овој договор еднаш седмично, во денот од неделата кој тој ќе го определи;
- Обврската на давателот на услугата се однесува само за комунален отпад, во кој не влегува градинарски отпад, градежен шут, габаритен отпад, течни и полутечни материи, жар и пепел, електрични батерии и сл.;

Висината на цената за изнесување на смет на територија на Општина Чешиново-Облешево изнесува:

- За домаќинства 100 денари
- За правни лица – фирми 300 денари
- За поголеми фирми кои депонираат поголемо количество на отпад 600 денари
- За фирми кои создаваат вонредно големо количество отпад 1800 денари

Право на давателот на услугата е да врши корекции во цената на услугата, по претходно добиена согласност од Советот на општината;

Член 3

Корисникот на комуналната услуга се обврзува:

- Редовно и навремено секој месец да си ја плаќа сметката;
- Уредно да го одлага создадениот отпад во стандардна специјализирана опрема за таа намена – комунална канта / контејнер;
- На денот на собирање на смет од тоа населено место, кантата/контејнерот да го изнесе на место достапно за прифаќање кое ќе го одреди давателот на услугата
- Неделната количина на отпад да не надминува 100/1100 литри волумен;

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 4

Давателот на услугата се обврзува личните податоци на корисникот на услугата да ги чува како деловна тајна согласно законот.

ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Овој договор се склучува со трајна важност, со можност за негова измена доколку настанат промени кај корисникот на услугата.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6

При извршувањето на обврските на овој Договор, договорените страни се должни да се придржуваат на законските прописи.
Евентуален спор по овој Договор ќе се решава спогдбено, а во спротивно надлежен за спорот е Основниот Суд Кочани

Член 7

Договорот е составен во 4 еднакви примероци, по два за секоја од договорените страни.

Давател на услугата

ЈПКД „Облешево“-Чешиново-Облешево
Директор Александар Ѓоргиев

Корисник на услугата

ЕКО Зрно ДОО Кочани
